

2011023565

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за железничкиот систем,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 февруари 2011 година.

Бр. 07-1007/1
22 февруари 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ

Член 1

Во Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ број 48/10), по членот 1 се додава нов член 1-а, кој гласи:

"Член 1-а

Во постапката при вршење на инспекциски надзор ќе се применуваат одредбите од Законот за инспекцискиот надзор доколку со овој закон поинаку не е уредено."

Член 2

Во членот 124 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

"(3) Работите на инспекциски надзор, инспекторите од ставот (1) на овој член ги вршат согласно со годишната програма донесена од директорот на Управата за сигурност на железничкиот систем, пропишана со Законот за сигурност во железничкиот систем."

Член 3

Во членот 128 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

"(2) Ако инспекторот при вршењето на инспекцискиот надзор утврди дека е повреден законот, составува записник во кој ги констатира утврдените неправилности врз основа на кој ќе донесе решение во кое ќе определи рок не подолг од 15 дена за отстранување на неправилностите."

Ставот (2) кој станува став (3) се менува и гласи:

„(3) Против решението на инспекторот може да се поднесе жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението.“

По ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:

„(4) По жалбата против решението од ставот (2) на овој член одлучува посебна комисија при Министерството за транспорт и врски составена од три члена именувани од министерот за транспорт и врски. Претседателот на комисијата е лице од редот на раководните државни службеници во Министерството за транспорт и врски кое не учествувало во постапката за вршење на инспекциски надзор. Членовите на комисијата се со високо образование од правна или техничка струка со најмалку три години работно искуство.

(5) Комисијата од ставот (4) на овој член одлуката по жалба ќе ја донесе во рок од 15 дена од денот на приемот на жалбата.“

Ставот (3) станува став (6).

Член 4

Одредбите од членовите 1-а, 124 став (3) и 128 ставови (3), (4) и (5) ќе започнат да се применуваат со денот на започнувањето на примената на Законот за инспекциски надзор.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува со денот на започнувањето на примената на Законот за инспекцискиот надзор.